

**Известување за концентрација со која Енерџи Сити Девелопмент Компани, Кралство Саудиска Арабија и Хатчисон Порт Инвестментс Лимитед, Кајмански Острови ќе формираат целосно функционално заедничко вложување (предмет бр. 08-119/2021)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 15.11.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на формирање на целосно функционално заедничко вложување од страна на **Енерџи Сити Девелопмент Компани**, друштво со ограничена одговорност основано во согласност со законите на Кралството Саудиска Арабија, со трговски регистарски број 2052101541 и седиште во Дахран, Кралство Саудиска Арабија и **Хатчисон Порт Инвестментс Лимитед**, друштво основано и постоечко согласно со законите на Кајманските Острови, со трговски број 53828 и регистрирано седиште на Угланд Хаус, Поштенско сандаче 309, Џорџ Таун, Гранд Кајман, KY1-1104, Кајмански Острови.

**Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:**

**Енерџи Сити Девелопмент Компани** е зависно друштво во целосна сопственост на Сауди Арабијан Оил Компани (Saudi Arabian Oil Company). Сауди Арабијан Оил Компани е примарно ангажирано со проспекциски геолошки истражувања, истражувања, бушење и вадење јаглеродородни супстанции и обработка, производство, рафинирање и пласирање на пазарот на овие супстанции.

**Колор Патх Холдингс Лимитед** е индиректно зависно друштво на **Хатчисон Порт Инвестментс Лимитед** (Hutchison Port Investments Limited), и член на Hutchison Ports („Hutchison Ports“), водечки глобален играч активен со развој и управување на терминали за контејнери и давател на поврзани услуги за логистика. Hutchison Ports, индиректно зависно друштво на ЦК Хатчисон Холдингс Лимитед (СК Hutchison Holdings Limited; „СКНН“), е одделението за пристаништа и поврзани услуги на СКНН. СКНН е мултинационален конгломерат со седиште во Хонг Конг, кое котира на берзата на Hong Kong Limited. Има четири основни деловни потфати: пристаништа и поврзани услуги, продажба на мало, инфраструктура и телекомуникации („**СК Hutchison Group**“).

Предложеното заедничко вложување ќе биде основано во Кралството Саудиска Арабија. Ќе развива, врши маркетинг и управува со сулото пристаниште и поврзаната зона за логистика во SPARK и ќе презема други поврзани услуги за логистика во Саудиска Арабија.

Релевантната активност за пријавената концентрација би можела да се дефинира како **работење на суви пристаништа и поврзана логистичка инфраструктура и услуги**.

Во однос на географскиот опсег на работење на суви пристаништа и поврзана логистичка инфраструктура и услуги, за целите на ова Известување, Подносителите сметаат дека би можел да се дефинира како **регионален**. Сепак, имајќи ги во предвид надлежностите на Комисијата да ги анализира условите на конкуренцијата на територијата на Северна Македонија, Подносителите доставуваат оценка за конкуренцијата на **територијата на Република Северна Македонија**.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува сите заинтересирани страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и

истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

**18.11.2021 година, Скопје**